

Според член 4 од Законот за безбедност во патниот сообраќај („Службен весник на Р. Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16, 18/11, 83/18, 191/18, 70/19 и 98/19) и според член 27 став 1 точка 6 од Статутот на УЈИЕ, Одборот на Универзитетот, на состанокот одржан на 9.9.2019 година одобри следниов:

Правилник на сообраќајот на Кампусот на Универзитетот

I. Предмет на уредување

Член 1

Со овој Правилник се уредува сообраќајот на Кампусот на УЈИЕ.

II. Форма на контролирање на сообраќајот на Кампусот

Член 2

Максималната дозволена брзина во кампусот на УЈИЕ е 20 км / ч.

Член 3

- (1) Паркингот е поделен на паркинзи за универзитетски кадар, за студенти и за посетители. Студентите можат да бидат паркирани само на определениот паркинг-простори за студентите.
- (2) Во делот покриен со фотоволтаични панели може да се паркираат лица кои месечно вршат плаќање според нормативните акти на Универзитетот.

Член 4

- (1) Влезот на возилата во одредени пешачки области не е дозволен освен во случај на испорака или на вонредна состојба.
- (2) Снабдувањето со возила до рестораните и до другите комерцијални единици ќе се врши од 17:00 до 09:00 часот, но само на асфалтираниот дел, додека за другиот дел може да се врши само со претходна дозвола од Универзитетот.

Член 5

Универзитетската служба за безбедност го спроведува овој Правилник.

III. Санкции

Член 6

Секое кршење на овој Правилник ќе биде забележано од службата за обезбедување која може да даде усни и писмени опомени. Повторните прекршоци се пријавуваат во Канцеларијата за човечки ресурси, кои можат да наметнат одредена казна во пари и / или да покренат дисциплинска постапка.

Член 7

Во случај на повторување на непочитување на овој Правилник, службата за безбедност ќе го блокира возилото со посебни блокатори и возилото може да биде

одблокирано само по плаќање на паричната казна одредена според нормативните акти на Универзитетот.

IV. Завршни одредби

Член 8

Овој Правилник влегува во сила на 01.10.2019 година.